

САМО СО ИСЧИСТЕН ИЗБИРАЧКИ СПИСОК МОЖЕМЕ ДА ВЛЕЗЕМЕ ВО ЕУ

Како што се ближи терминот за одржување на парламентарните избори, така сè позачестени се дилемите и прашањето дали и овој пат ќе имаме манипулации со бројот на гласачите, односно дали ќе се повтори старата слика на изборите - да гласаат и мртви лица. Нашите соговорници објаснуваат дека во бројката од околу 1.700.000 гласачи, колку што фигурираат во Единствениот избирачки список, 200.000 лица се нереално запишани, односно согласно Уставот и законите не треба да се најдат во Избирачкиот список.

Господинот Трајко Велјановски, поранешен заменик-министер за правда, вели:

"Кога го говориме ова ние само се повикуваме на фактите кои се излезени од државните институции. Пописот го направи државен орган, односно Заводот за статистика, Избирачкиот список, исто така, го направи државен орган, но меѓу нив има несогласност. Оттука може да се види дека во Пописот се запишани околу 2 ми-



ТРАЈКО ВЕЛЈАНОВСКИ

лиона жителя на РМ, од нив 500.000 се неполнолетни, што значи според Уставот не можат да гласаат, односно полнолетни се 1.500.000 лица, кои можат да излезат на избирачките места. Знаеме дека во Избирачкиот список има околу 1.700.000 избирачи со право на глас. Постои неусогласеност од 200.000 лица, за кои нема основа, а тие се внесени во Избирачкиот список. Оправдувањето што некој го кажува, дека има државјани на РМ кои се наоѓаат

во странство, кои имаат право на глас, не држи, зошто станува збор за бројка од 50.000, кои не се во Пописот. И да е така, до 200.000 има уште 150.000. На кој начин и како е дојдено до таа бројка може да се увиди со една јака координираност, односно формирање комисија, која би го исчистила Избирачкиот список, а која би била составена од власта, опозиционите партии и експерти, во овој случај потребни се експерти и од меѓународните институции".

ротивно, најверојатно тие фиктивни 200.000 лица, кои фигурираат во Избирачкиот список ќе бидат основен начин за манипулација. Од овие избори ќе зависи и датумот за нашето членство во ЕУ. Господинот Велјановски го прашавме каде тој, како поранешен заменик-министер за правда, ги видел недостатоците, дали тие се во надлежното Министерство или, пак, во некој друг државен орган.

"Недостатоците, пред сè, се во Министерството за внатрешни работи. Тоа е орган кој ги запишува родените, починатите, оние лица кои добиле државјанство, оние кои ја промениле адресата на живеење... Оттаму сите тие податоци се трансферираат до Министерството за правда, кое преку Заводот за статистика го печата Избирачкиот список. Мислам дека акцијата треба да биде во проверка на податоците кои ги дава МВР", вели Велјановски и дополнува:

"Промената на личната карта ја врши МВР. Лицето кое го менува местото на жи-

ЌЕ ГЛАСААТ ЛИ ПОВТОРНО И МРТВИТЕ ДУШИ?



■ Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"Во Пописот се запишани околу 2 милиона жителя на РМ, од нив 500.000 се неполнолетни, што значи според Уставот не можат да гласаат, односно полнолетни се 1.500.000 лица, кои можат да излезат на избирачките места. Знаеме дека во Избирачкиот список се запишани околу 1.700.000 избирачи, со право на глас. Постои несогласност во фактичката состојба од 200.000 лица, за кои нема основа, а сепак се внесени во Избирачкиот список", вели Трајко Велјановски.

При тоа, поранешниот заменик-министер за правда објаснува дека не зборува за редовно ажурирање кое треба постојано да се прави, туку за акција која треба да ја спроведат надлежните институции во државава за да се види неусогласеноста меѓу пописните бројки со бројката во Избирачкиот список.

АЖУРИРАЊЕ

Ако се прочисти Избирачкиот список ќе се создадат објективни услови за фер и демократски избори, а во сп-

веење поднесува барање за нова лична карта, која му се издава според новото место на живеење. Од МВР му ја земаат старата лична карта и му даваат нова. По автоматизам се бришат старите податоци, се вметнуваат новите и се доставуваат до надлежното Министерство. Исто така, законска обврска е надлежните институции, за секое лице кое починало и е погребано, да имаат издадено таква потврда. Од државните органи тие податоци треба да се слечат во МВР. Несфатливо е за правна држава ако

некое лице е починато, сè уште да се води како живо".

Сепак, тој потенцира дека сè уште има време да се провери и да се исчисти Избирачкиот список, се разбира, ако за тоа постои политичка волја, ако знаеме дека крајниот рок на редовните избори е септември. А како партија ВМРО-ДПМНЕ, од која доаѓа и тој, вели дека на средбите со премиерот Владо Бучковски, постојано го истакнуваат и ова прашање, односно дека Избирачкиот список е најважна точка која треба да биде исполнета за да има фер и демократски избори.

ИСЕЛЕНИЦИТЕ

Велјановски вели дека кога станува збор за манипулациите, проблемот не треба да го гледаме во двојното државјанство, зашто нашиот Устав предвидува секој кој има државјанство на РМ, без разлика дали има и некое друго, да може да го оствари своето избирачко право.

"Реално, ако има државјанство на РМ тоа лице нема основа да биде исклучено, но зборуваме за ситуација каде некои лица се внесени во Избирачкиот список, а никаде ги нема. Знаеме каков беше Избирачкиот список во 1994 година и колку државјанства тогаш беа дадени, па можеби оттаму проблемот ги влече корените", вели Велјановски.

Кога станува збор, пак, за гласот на македонските иселеници, тој потенцира дека и со нив се манипулира, затоа што во средините од кои тие потекнуваат има луѓе кои располагаат со информации за нив и знаат дека иселените

Портпаролката на Министерството за правда, Убавка Матеvsка, вели дека ова Министерство редовно го ажурира Избирачкиот список. Тоа го прави два пати годишно и секогаш пред избори. Во рамките на ажурирањето на податоците, од летото наваму, како што објаснува Матеvsка, луѓе од подрачните единици на Министерството, одат од куќа до куќа и ги проверуваат лицата кои се постари од 85 години, за кои природно постои претпоставка дека можеби во меѓувреме починале. Ги прашуваат семејствата дали се пријавени починатите, дали извадиле умреница итн. Граѓанска обврска е ако некој починал, неговите блиски роднини да ги информираат надлежните институции.

Но, и ако некој има промена на адреса, тој треба тоа да го пријави. Ова лице во Избирачкиот список се води според личната карта која, пак, е според местото на живеење. За ова имаме и редовни контакти со МВР.

Матеvsка ја објаснува и бројката од околу 50.000-70.000 иселеници. Според меѓународните документи, лицата кои повеќе од 12 месеци се отсутни од РМ, не се водат како жители на Македонија, но фигурираат во Избирачкиот список. Тие се државјани на РМ и имаат право на глас, но некои не гласаат. Оттаму е таа бројка која се додава на вкупниот број жители на РМ, а не станува збор за некои фантомски бројки. Таа објаснува и дека се остава простор дека во периодот по затворањето на Избирачкиот список, односно и по затворањето на гласачкото место, може во меѓувреме некој и да почине.



КОЈ СЕ ЌЕ ГО ДАВА СВОЈОТ ГЛАС?

лица не доаѓаат да гласаат. Дали се злоупотребува нивното право кое тие не го искористуваат, односно за нив гласа некој друг?

"Но, повторно укажувам

дека проблемот не е во оние кои навистина се државјани на РМ, оние кои реално треба да бидат во Избирачкиот список, овде изгледа постои бројка од 150.000 лица кои

или не се државјани или, пак, два пати се запишани во Избирачкиот список".

Велјановски објаснува дека ставот на партијата е да им се овозможи на државјаните на РМ, кои живеат надвор од државата, да го остварат своето право на глас.

"Имаме ситуација кога ги повикуваме иселениците да инвестираат во РМ, а ние не им овозможуваме да гласаат. Власта се оправдува со тоа дека имаме мал број дипломатско-конзуларни претставништва. Важно е да се направат првиот чекор и таму каде што има претставништва да им се овозможи да гласаат".

На прочистување на Избирачкиот список нè предвидуваат и меѓународните институции.

"Би сакале да се спроведе една координирана акција од партиите и на власт и од опозицијата, експерти од меѓународните организации, да се види проблемот и потоа никој да нема забелешки зошто таа бројка е намалена", објаснува Велјановски.

Исто така, Велјановски вели дека има општини каде условно кажано има повеќе избирачи или 90 отсто од жителите се избирачи. Според него, нема никаква логика, на пример, од 60.000 лица 55.000 да се полнолетни, односно да имаат право на глас. Самите бројки кажуваат дека има нелогичност.

Поранешниот заменик-министер за правда објаснува дека се знае и како се движи бројката на починатите луѓе, па така не може во период од затворањето на Избирачкиот список до завршување на изборите драстично да се зголеми таа бројка.



ADNAN REISEN

STUTTGART

Informacii i rezervacii od 9:00 do 21:00 časot

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
MÜNCHEN

KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT SPOJIVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen

Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil: 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Selckja Sreda i Petok Germanija za MAKEDONKA
Selckja Sreda i Sabota Makedonija za GERMANKA